



## ОПШТИНА ИЛИНДЕН

## РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## Извештај за планирани и спроведени постапки за јавни набавки за период од 01.01.-31.12.2017 година

Р.бр	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	Потпишан договор за јавна набавка/рамковна спогодба		Рок за извршување од ден на доставување писмен налог	Вредност на договорот со ДДВ	Реализација	% на реализација
		Назив на економскиот оператор	Дата на потпишување на договор				
	<b>I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки</b>						
1.	Набавка на горива за патнички моторни возила	„МАКПЕТРОЛ,, АД Скопје	10.07.2017	<b>веднаш</b>	1.000.000,00	89.948,00	<b>9%</b>
2.	Набавка на спортска опрема	ДППУ „ЦЕБОТЕКС,, Доо Скопје	10.07.2017	<b>3 дена</b>	350.000,00	347.512,00	<b>99,29%</b>
3.1	Набавка на хигиенски средства	ТДПП „ТРГОЈУГ,, Доо Скопје	06.09.2017	<b>1 ден</b>	46.572,00	16.659,00	<b>35,77%</b>
3.2	Набавка на пијалоци и засладувачи	ДППУ „ТРИ М ТРЕЈД,, Дооел Илинден	06.09.2017	<b>1 ден</b>	146.317,00	27.935,00	<b>19,09%</b>
4.	Набавка на канцелариски материјали	ДТУ „ЕУРО ОФИС,, Дооел Скопје	06.09.2017	<b>1 ден</b>	158.560,00	20.838,00	<b>13,14%</b>

5.1	Набавка на промотивен материјал (македонски ракотворби, плакети, значки, медали, пехари	<b>ТДПТУ „АГЕНС,, Доо Скопје</b>	11.09.2017	<b>2 дена</b>	140.006,00	2.648,00	<b>1,89%</b>
5.2	Набавка на промотивен материјал (папки, благодарници, кеси, розетни, дигитален печат, табли и други производи од плексиглас и акрилни материјали и кристали со можност за 3Д гравирање	<b>ДППСУ „ДИЈАГ,, Доо Скопје</b>	11.09.2017	<b>2 дена</b>	379.984,00	/	/
6.	Набавка на пелети за греење	<b>ТДПТУ „ЈОКИ,, Дооел Илинден</b>	15.09.2017	<b>2 дена</b>	626.787,00	141.715,00	<b>22,61%</b>
7.	Набавка на лесно масло за греење за грејна сезона 2017/2018 година	<b>ДПТУ „ПУЦКО ПЕТРОЛ,, Дооел Пласница, подружница Скопје</b>	11.09.2017	<b>1 ден</b>	200.000,00	69.203,00	<b>34,60%</b>
	<b>II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги</b>	<b>Назив на економскиот оператор</b>	<b>Дата на потпишување на договор</b>	<b>Рок за извршување од ден на доставување писмен налог</b>	<b>Вредност на договорот со ДДВ</b>	<b>Реализација</b>	<b>% на реализација</b>
8.	Набавка на 5 лиценци за пристап до електронска збирка на важечки пречистени македонски прописи	<b>АКАДЕМИК Дооел Скопје</b>	14.02.2017	<b>веднаш</b> по склучување на Договорот	70.800,00	64.900,00	<b>91,67%</b>
9.1	Набавка на услуги за мобилна телефонија	<b>оне.Вип ДОО Скопје и</b>	18.04.2017	<b>веднаш</b> по достава на налог	1.000.000,00	141.778,00	<b>14,18%</b>
9.2	Набавка на услуги за фиксна телефонија и интернет	<b>Македонски Телеком АД Скопје</b>	18.04.2017	<b>веднаш</b> по достава на налог	2.000.000,00	700.000,00	<b>35%</b>
10.	Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територија на општина Илинден	<b>„ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА,, Доо Скопје</b>	30.03.2017	<b>веднаш</b> по достава на налог	350.000,00	91.295,00	<b>26,08%</b>

11.	Терестична апликација на средство за уништување на ларви од комарци (ларвицидна дезинсекција) и терестична апликација на средство за уништување на возрасни форми на комарци (адултицидна дезинсекција) на подрачјето на општина Илинден	<b>ЈЗУ “ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ” – Скопје</b>	18.04.2017	<b>10 дена</b>	306.800,00	59.747,00	<b>19,47%</b>
12.	Дератизација на канализација по ревизиони шахти и дезинфекција на јавни објекти на подрачјето на општина Илинден	<b>ДТУ “ТОКСИ - ВЕТ” Дооел Скопје</b>	30.03.2017	<b>10 дена</b>	64.900,00	64.900,00	<b>100%</b>
13.	Испитување на јавното мислење на жителите на општина Илинден	<b>ДПТУТ „БРИМА,, Доо Скопје</b>	10.07.2017	<b>21 ден</b>	208.433,00	208.433,00	<b>100%</b>
14.	Вршење на стручен надзор при изградба на новопланирани улици, при санација, реконструкција и рехабилитација на локални улици и патишта и изградба на цевкасти и плочасти пропусти	<b>ДИПУ „Филиан,, Дооел Скопје</b>	25.07.2017	<b>веднаш по добивањето на писмен Налог</b>	1.000.000,00	37.235,00	<b>3,72%</b>
15.1	Изработка на основен проект за рехабилитација на локален пат Кадино-клучка автопат А4	<b>ДГТУ „Еуро Род Дизајн Груп,, Доо Скопје</b>	14.07.2017	<b>5 дена</b> (подготовка) <b>30 дена</b> (за изработка)	260.000,00	/	/
15.2	Ревизија на основен проект за рехабилитација на локален пат Кадино-клучка автопат А4	<b>ЗИМ „СКОПЈЕ,, АД Скопје</b>	14.07.2017	<b>1 ден</b> (подготовка) <b>5 дена</b> (за ревизија)	40.000,00	/	/
16.1	Изработка на основен проект за изградба на армирано бетонски плочаст мост над одводен канал кај меморијален центар во населба Јака, Марино	<b>ДГТУ „Еуро Род Дизајн Груп,, Доо Скопје</b>	14.07.2017	<b>5 дена</b> (подготовка) <b>30 дена</b> (за изработка)	200.000,00	/	/

16.2	Ревизија на основен проект за изградба на армирано бетонски плочаст мост над одводен канал кај меморијален центар во населба Јака, Марино	<b>ДПИИ „БАЛКАН КОНСАЛТИНГ, Доо Скопје</b>	14.07.2017	<b>1 ден</b> (подготовка) <b>5 дена</b> (за ревизија)	50.000,00	/	/
17.	Изнајмување на опрема за озвучување на настани и манифестации и опрема за специјални намени	<b>ДТПУ „БАВАРИЈА, Дооел с.Марино</b>	10.07.2017	во точно утврдениот термин	250.000,00	47.500,00	<b>19%</b>
18.	Набавка на услуги за привремени вработувања	<b>АПВ „СПИД, Скопје</b>	25.07.2017	најкасно до 15-ти во месеот	2.000.000,00	355.787,00	<b>17,79%</b>
19.1	Сервисирање и одржување на компјутери, лаптопи и принтери	<b>ДПТУ „ФОРНЕТ, Дооел Скопје</b>	06.09.2017	<b>1 ден</b>	200.000,00	/	/
19.2	Сервисирање и одржување на копир апарати	<b>ДТГМ „ИМПЕГНА, Дооел Скопје</b>	06.09.2017	<b>1 ден</b>	300.000,00	23.515,00	<b>7,84%</b>
20.	Сервисирање и одржување на моторни возила	<b>ДСМВТУ „СТИВ 92 Стевче, Дооел Скопје</b>	06.09.2017	<b>1 ден</b> (мали поправки) <b>5 дена</b> (ремонт)	342.200,00	/	/
21.	Превоз на ученици за потребите на основните училишта на територија на Општина Илинден за учебна 2016/2017 година	<b>ЈСП „СКОПЈЕ, Скопје</b>	28.07.2017	<b>9 месеци</b>	3.399.639,00	/	/
22.	Превоз на ученици за потребите на средното општинско стручно училиште „Илинден“ за учебна 2016/2017 година	<b>ЈСП „СКОПЈЕ, Скопје</b>	28.07.2017	<b>9 месеци</b>	2.466.450,00	/	/
23.	Услуги за обезбедување на објекти	<b>ДУТ „ГАРД, Дооел Скопје</b>	11.07.2017	<b>веднаш</b> по достава на налог	1.784.160,00	594.720,00	<b>33,33%</b>
24.	Услуги за физичко архивирање и дигитализација	<b>ТДКАД „ИНБОХ, Дооел Скопје</b>	13.07.2017	<b>1 година</b>	350.000,00	66.015,00	<b>18,86%</b>

25.1	Изработка на урбанистички план за село Илинден (измена и дополнување)	<b>ИУСЕ „ИН-ПУМА,, Доо</b>	11.07.2017	<b>1 ден</b> (подготовка) <b>30 дена</b> (за изработка)	259.612,00	/	/
25.2	Ревизија на урбанистички план за село Илинден (измена и дополнување)	<b>ДГАПИД „СТУДИО АТРИУМ,, Доо Штип</b>	25.07.2017	<b>1 ден</b> (подготовка) <b>5 дена</b> (за ревизија)	35.400,00	/	/
26.1	Печатење на општински весник и календар	<b>Печатница „ЕВРОПА 92,, Дооел Кочани</b>	11.07.2017	<b>1 ден</b>	450.000,00	263.340,00	<b>58,52%</b>
26.2	Печатење на отчет и друг вид на промотивен материјал	<b>ДГПУ „БРАНКО ГАПО,, Дооел Скопје</b>	11.07.2017	<b>1 ден</b>	550.000,00	/	/
27.	Избор на училиште за странски јазици во рамките на Културно Едукативниот Центар во општина Илинден за учебна 2017/2018 и 2018/2019 година	<b>Доставена е тужба до Управен суд на 30.08.2017</b>	<b>Добиено е Решение од Управен суд на 24.10.2017</b>	<b>Одлука за поништување на постапката на 01.11.2017</b>	/	<b>Поништена</b>	/
28.1	Изработка на основен проект за изградба на фекална, водоводна и атмосферска канализација во локалитет Јака, н.м. Марино	<b>ДООЕЛ „ПРОИНГ,, Битола</b>	06.09.2017	<b>10 дена</b> (подготовка) <b>90 дена</b> (за изработка)	1.200.000,00	/	/
28.2	Ревизија на основен проект за изградба на фекална, водоводна и атмосферска канализација во локалитет Јака, н.м. Марино	<b>ДГТУ „АКВА-ИНВЕСТ,, Дооел Скопје</b>	06.09.2017	<b>10 дена</b> (подготовка) <b>20 дена</b> (за ревизија)	100.000,00	/	/
29.	Ревизија на основен проект за примарна фекална канализациона мрежа и пречистителни станици за отпадни води во н.м.Илинден и н.м.Марино	<b>ДПОПТ „РЕСУРС ЛТДИ,, Дооел Кавадарци</b>	23.08.2017	<b>1 ден</b> (за подготовка) <b>20 дена</b> (за ревизија)	50.000,00	/	/
<b>III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи</b>		<b>Назив на економскиот оператор</b>	<b>Дата на потпишување на договор</b>	<b>Рок за извршување од ден на доставување писмен налог</b>	<b>Вредност на договорот со ДДВ</b>	<b>Реализација</b>	<b>% на реализација</b>

30.	Реконструкција, рехабилитација и санација на општински улици и патишта	<b>Ф-ка КАРПОШ АД Скопје</b>	31.07.2017	<b>10 дена</b> (подготовка) <b>10 дена</b> (за изградба)	14.500.000,00	11.897.302,00	<b>82,05%</b>
31.	Санација на локални улици и патишта оштетени при изградба на фекална канализација	<b>Ф-ка КАРПОШ АД Скопје</b>	31.07.2017	<b>10 дена</b> (подготовка) <b>60 дена</b> (за изградба)	14.500.000,00	5.074.565,00	<b>35%</b>
32.	Отстранување на објекти склони на паѓање и отстранување на бесправно изградени објекти	<b>Ф-ка КАРПОШ АД Скопје</b>	10.07.2017	<b>3 дена</b> (подготовка)	2.000.000,00	/	/
33.	Изградба и одржување на вертикална и хоризонтална сигнализација	<b>ДТУС „ВИА СИГНАЛ“ Доел Скопје</b>	11.07.2017	<b>1 ден</b> (подготовка) <b>10 дена</b> (за вертикална сигнализација) <b>5 дена</b> ( хоризонтална сигнализација)	1.050.000,00	262.032,00	<b>24,96%</b>
34.	Изградба на цевкасти пропусти и изработка на канали за одводнување	<b>Ф-ка КАРПОШ АД Скопје</b>	25.07.2017	<b>10 дена</b> (подготовка) <b>10 дена</b> (за изградба)	5.000.000,00	521.839,00	<b>10,44%</b>
35.	Реконструкција, рехабилитација и санација на улици во локални економски зони	<b>Ф-ка КАРПОШ АД Скопје</b>	03.08.2017	<b>10 дена</b> (подготовка) <b>10 дена</b> (за изградба)	14.500.000,00	636.259,00	<b>4,39%</b>
36.	Реконструкција на системот за греење во административната зграда на општина Илинден	<b>ДТУ „МАКОТЕРМ,, Доел Скопје</b>	06.09.2017	<b>1 ден</b> (подготовка) <b>10 календарски дена</b> (за реконструкција)	465.360,00	465.360,00	<b>100%</b>

Датум:  
02.01.2018

Одделение за финансиски прашања  
Советник за јавни набавки  
Весна Стојановска